



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата, огласи и продажба бр. 1031-906880.

Среда, 25 јуни 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. VIII

Цена на овој број е 20 — дин. — Претплата за 1952 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-333, Администрација 28-276, Продавно одделение 22-613, Тел. централа 28.010.

397.

Врз основа на чл. 31 од Законот за воените инвалиди од војната и чл. 1 од Законот за овластување Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА ЗА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Општи одредби

Член 1

По одредбите од оваа уредба се определуваат и исплатуваат инвалидските принадлежности на сите лица на кои им е признаено својството на инвалид по Законот за воените инвалиди од војната, како и инвалидските принадлежности на фамилијите што имаат право на инвалиднина по тој закон.

Член 2

Инвалидските принадлежности се состојат од:

- инвалиднина,
- инвалидски додаток, и
- додаток на деца.

Член 3

Правото на лична и фамилијарна инвалиднина се признава без обзир на имотната состојба на домаќинството и без обзир на приходите од сопствениот труд, од социјалното осигурување или на макар кои други приходи.

Член 4

Право на инвалидски додаток имаат инвалидите и членовите на фамилијата, кои, со обзир на имотната состојба и работната способност, се упатени исклучиво или претежно да се издржуваат од инвалидските принадлежности и кои во тој поглед ги исполнуваат одделните услови пропишани со оваа уредба.

Член 5

Право на додатоци на деца имаат инвалидите од I до VII група заклучно, како и уживателите на фамилијарна инвалиднина за децата што се соуживатели на инвалиднината.

Член 6

Финансиските средства за исплата на инвалидските принадлежности ги обезбедува државата во сојузниот буџет.

Лични инвалидски принадлежности

Член 7

Личните инвалиднини еднакви се за сите инвалиди од исти инвалидски групи и се определуваат по следната скала:

Инвалидска група	Процент на инвалидноста	Месечен износ на инвалиднината Динари
I	100% и потреба за постојана помош од друго лице	18.000
II	100%	12.000
III	90%	5.500
IV	80%	4.500
V	70%	3.500
VI	60%	2.500
VII	50%	2.000
VIII	40%	1.500
IX	30%	1.000
X	20%	600

Член 8

Инвалидскиот додаток што се исплатува со личната инвалиднина изнесува 3.000 динари месечно.

Право на овој додаток имаат инвалидите што не се во работен однос, ниту се уживатели на пензија, а во поглед на имотот, приходите и приватната професионална дејност ги исполнуваат условите за остварување правото на постојан додаток на деца по прописите за социјалното осигурување, и тоа:

а) инвалидите од III, IV и V група — без обзир на староста и работната способност;

б) инвалидите од VI до X група — ако се постари од 55 години (жена) односно 65 години (маж), или ако се потполно и трајно неспособни за работа.

Инвалидите од VI до X група што се по занимање работници и службеници имаат право, под условите од претходниот став, на инвалидски додаток за време додека без своја вина се наоѓаат времено во работен однос затоа што од оправдани разлози не можат веднаш да се запослат на друга работа, а не примаат материјално обезбедување затоа што го немаат завршено пропишаниот работен стаж. Инвалидскиот додаток во овој случај припаѓа од истекот на отказниот брок до пронајдување на ново запослување, под услов инвалидот редовно да му се пријавува на надлежното биро за посредување на трудот.

Член 9

Инвалидите од I до VII група имаат право на постојан додаток на деца како и на еднократен додаток за опрема на новороденото дете, во износ и под условите што важат за додатоците на деца на работниците и службениците по прописите за социјалното осигурување.

Фамилијарни инвалидски принадлежности

Член 10

Како фамилија во смисла на оваа уредба се подразбираат како поблиска фамилија така и родителите, дедо и баба (чл. 4 точ. 2 и 3 од Законот за воените инвалиди од војната).

Член 11

Фамилијарната инвалиднина изнесува 1.200 динари месечно на еден член од фамилијата и се поголема

за 200 динари месечно за секој натамошен член на фамилијата што е соуживател на инвалиднината.

Член 12

Кога право на фамилијарна инвалиднина имаат обата родитела, или дедо и баба, фамилијарната инвалиднина се определува по претходниот член како за фамилија со два члена.

Член 13

На деца без обата родитела, што имаат право на фамилијарна инвалиднина и во едниот и во другиот родител, им припаѓа наголемена фамилијарна инвалиднина која се определува така што соодветниот износ на инвалиднината определен по чл. 11 од оваа уредба се наголемува за 50%.

Член 14

На родителите што имаат право на фамилијарна инвалиднина, а во војната го изгубиле единото дете кое не оставило пород и немаат други деца, како и на родителите што загубиле во војната две или повеќе деца, им припаѓа наголемена фамилијарна инвалиднина која се определува така што соодветниот износ на инвалиднината по чл. 11 се наголемува за 50%.

Член 15

Инвалидскиот додаток што се исплатува со фамилијарната инвалиднина изнесува 3.000 динари месечно без обзир на бројот на соуживателите на инвалиднината.

Овој додаток им припаѓа на уживателите на фамилијарна инвалиднина ако не се во работен однос, ниту се уживатели на пензија, а се постари од 55 години (жена) односно 65 години (маж), или се незгодни и трајно неспособни за работа, а во поглед на имотот, приходите и приватната професионална дејност ги исполнуваат условите за остварување правото на постојан додаток на деца по прописите за социјално осигурување.

Кога повеќе соуживатели уживаат заеднички фамилијарна инвалиднина, инвалидскиот додаток не им припаѓа на фамилијата ако некој од соуживателите не ги исполнува условите споменати во претходниот став.

Член 16

Кога уживаат фамилијарна инвалиднина повеќе лица што живеат заедно, инвалиднина и инвалидскиот додаток им припаѓаат на соуживателите на рамни делови.

Кога уживаат фамилијарна инвалиднина повеќе лица, кои од оправдани причини живеат одвоено (на пр.: разведени родители, деца родени во брак и деца родени вон брак итн.), а приходите не им потекнуваат од заеднички извори, инвалидскиот додаток им припаѓа само на оние од соуживателите што ги исполнуваат условите споменати во ст. 2 на претходниот член.

Член 17

За деца што се уживатели на фамилијарна инвалиднина им припаѓа постојан додаток на деца во износот и под условите што се предвидени за примање постојан додаток за деца на работниците и службениците по прописите за социјалното осигурување.

Член 18

Ако се уживатели на фамилијарна инвалиднина сите деца и сите имаат право на постојан додаток на деца, не им припаѓа инвалидскиот додаток (чл. 15) за времето додека се исплатува за сите тие деца постојан додаток на деца (чл. 17).

Заеднички одредби за личните и фамилијарните инвалидски припадности

Член 19

При утврдувањето дали се исполнети условите во поглед на имотната состојба поради доделување инвалидски додаток со лична или фамилијарна инвалиднина

(чл. 8 и 15), се земаат во обзир имотот и редовните приходи од обата брачни другари и од децата што живеат во заедничко домаќинство, осем инвалиднината и постојаниот додаток на деца.

Член 20

На уживателите на лична и фамилијарна инвалиднина што живеат постојано во странство може, покрај инвалиднината определена по оваа уредба, да им се додели и одделен додаток во износот што ќе го определи Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 21

Со цел да се оствари правото на инвалидски додаток и на додатоците на деца, уживателот на лична и фамилијарна инвалиднина поднесува одделна пријава и потребни докази.

Ова право може да се признае најмногу за три месеци назад сметајќи од првиот ден на оној месец во којшто е пријавата поднесена.

Член 22

За правото на инвалидски додаток и за правото на додаток на деца на уживателите на лична и фамилијарна инвалиднина решава комисијата за инвалидски додатоци која се формира при заводот за социјално осигурување на околицата (градот) од два члена од собранието на заводот и еден член од одборот на Сојузот на воените инвалиди од војната на Југославија.

Против решението од комисијата за правото на додаток подносителот на пријавата има право на жалба во рок од 15 дена од приемот на решението до советот за народно здравје и социјална политика на народната република односно на Главниот извршен одбор на Народната скупштина на Автономната Цркрајина Војводина односно на Обласниот народен одбор на Автономната Косовско-метохиска Област (то управата за инвалидски работи).

Член 23

Исплатата на инвалидските додатоци и на додатоците на деца ја врши заводот за социјално осигурување на околицата (градот) од средствата обезбедени за исплата на инвалидските припадности.

Член 24

Инвалидските припадности што требало по правосилното решение да се исплатат а останале неисплатени поради смртта на уживателот, ќе им се исплатат на членовите на фамилијата од уживателот на личната инвалиднина кои по неговата смрт здобиваат право на инвалидска заштита, а ако е во прашање уживател на фамилијарна инвалиднина — на другите соуживатели на фамилијарната инвалиднина.

Ако нема лица на кои би можеле да им се исплатат инвалидските припадности во смисла на претходниот став, од неисплатените инвалидски припадности можат да се подмират трошkovите и да му се даде награда на лицето што се грижело за уживателот на инвалиднината до неговата смрт.

Други инвалидски права

Член 25

Уживателите на фамилијарна инвалиднина кои имаат, покрај инвалиднина, и инвалидски додаток (чл. 15) имаат право на бесплатна здравствена заштита по чл. 18 ст. 2 од Законот за воените инвалиди од војната.

Правото на бесплатна здравствена заштита го имаат и членовите на фамилијата од загинатите лица и умрените инвалиди кои не имаат фамилијарна инвалиднина, ако не се во работен однос, ниту се уживатели на пензија, а се постари од 55 години (жена) односно 65 години (маж), или се незгодни и трајно

неспособни за работа, а во поглед на имотот приходите и приватната професионална дејност ги исполнуваат условите за остварување правото на постојан додаток на деца по прописите за социјално осигурување.

Член 26

Членовите на фамилијата на загиналите народни херои, родителите што го изгубиле во војната единото дете, и родителите што изгубиле во војната две или повеќе деца (чл. 14) имаат право на бесплатна здравствена заштита, без обзир дали примаат инвалидски припадности, како и без обзир дали ги исполнуваат условите од ст. 2 на претходниот член.

Член 27

Членовите на поблиската фамилија од уживателот на лична инвалиднина (чл. 7 од Законот за воените инвалиди од војната), имаат право на бесплатна здравствена заштита, и тоа:

а) членовите на фамилија на инвалид од I и II група во секој случај,

б) членовите на фамилија на инвалид од III до VII група заклучно — ако уживателот на лична инвалиднина прима, покрај инвалиднина, и инвалидски додаток (чл. 8).

Предни и завршни одредби

Член 28

Одредбите од оваа уредба аналогно ќе се применуваат и до лицата што ги опфаќа Уредбата за признавање на инвалидските права на лицата онеспособени при вршењето на должноста за целите на државната безбедност и народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/50).

Одредбите од оваа уредба нема да се применуваат на лицата што ги опфаќа Законот за мирнодопски воени инвалиди, Уредбата за инвалидите на Народната милиција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/47), Уредбата за предвојничката обука („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/48) и Уредбата за организацијата на службата на противавионската заштита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 110/48), чиие припадности и други инвалидски права ќе се регулираат со посебни прописи.

Додека не ќе се регулираат со посебни прописи инвалидските припадности и другите инвалидски права на лицата од претходниот став, овие лица имаат право на инвалиднина и на специјален додаток за нега и туѓа помош по Уредбата за инвалидските припадности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/50), на додатоци на деца по Уредбата за додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51) и приманја по Уредбата за паричната помош наместо бонусите за прехрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51), како и на други видови државна помош и заштита по прописите споменати во претходниот став.

Член 29

По исклучок од чл. 9 точ. 6 од Уредбата за материјалното обезбедување и за другите права на работниците и службениците што се наоѓаат времено во работен однос („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52), при определување правото на материјално обезбедување на инвалидите од III до X група што се по занимање работници и службеници нема да им се засметува во приходите на домаќинството износот на нивната лична инвалиднина.

Член 30

Инвалидските припадности ќе се исплатуваат делумно во бонуси за купување индустриски стоки, и тоа на уживателите на лична инвалиднина, делот на инвалиднината и на инвалидскиот додаток, а на уживателите на фамилијарна инвалиднина — делот на инвалидскиот додаток.

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ ќе ја прописе висината на делот на инвалидските припадности што ќе се исплатува во бонуси за купување индустриски стоки, а може да донесе и решенија за укинување на делимичното исплатување на инвалидските припадности во тие бонуси.

Член 31

Преводенето на досегашните инвалидски припадности на инвалидните опрелечки по оваа уредба ќе го извршат органите што вршат исплата на инвалиднината.

Член 32

Додека не ќе се основат заводи за социјално осигурување во околните и градовите, односно додека не ќе бидат избрани собранијата на тие заводи, комисиите за инвалидски додатоци се формираат при советите за народно здравје и социјална политика на народните одбори на околните и градовите, од по еден член на советот за народно здравје и социјална политика, од временниот одбор на социјалното осигурување на околицата (градот) и од одборот на Сојузот на воените инвалиди од војната на Југославија.

Додека не ќе се основат заводи за социјално осигурување во сите околи и градови, исплатата на инвалидскиот додаток ќе ја вршат советите за народно здравје и социјална политика на околицата (градот).

Член 33

Советот за народно здравје и социјална политика на народната република ќе определи од кој ден ќе почнат одделни заводи за социјално осигурување на околицата (град) да рабават за правото на додатокот на деца на уживателите на инвалиднина, како и да вршат исплата на тој додаток во смисла на чл. 22 и 23 од оваа уредба.

Член 34

Пријавите за признавање на инвалидските права по основот на болест на лицата споменати во чл. 33 ст. 6 од Законот за воените инвалиди од војната што не поднеле пријава до 30 јуни 1950 година ќе се земат во поставка иако се поднесени после тој срок, ако билат поднесени најдоцна до 31 декември 1952 година. Овие дополнителни пријави ќе се земат во поставка под услов со пријавата да се поднесени или врз основа на пријавата прибавени писмени докази за постоење на болести што потекнуваат од времето на војната или најдоцна за две години по престанокот на непријателството, т.е. до 15 мај 1947 година заклучно.

Во постапката за признавање на инвалидските права по пријавите од претходниот став задолжителен е преглед на оболеното лице од лекар специјалист, како и од истраж и виша лекарска комисија.

Одредбите од претходните ставови важат и за лицата што бараат да им се признаат инвалидските права поради последици на контузија која не оставила видливи траги.

На фамилиите (чл. 10) на лицата од ст. 1 и 3 на овој член што умреле или ќе умрат пред 1 јануари 1953 година можат да им се признаат инвалидските права, ако поднесат до тој ден пријава со доказите споменати во ст. 1 на овој член и, ако ка начинот предвиден во ст. 2 на овој член се утврди дека смртта на лицето од кое го изводат своето право настапила како последица на напорите во војната, односно на контузија, или процентот на инвалидноста на тоа лице да изнесел најмалку 50%.

Член 35

Ако во постапката за признавање на инвалидските права по основот на болест ќе се установи дека се работи за болест што постела и порано а во војната е само влошена, процентот на неспособноста за работа ќе се признае само со обзир на тоа влошување, а ако не е можно да се установи тоа, ќе се земат 50% од вкупниот процент на установената неспособност за работа.

Ако се установи дека се работи за таква болест чините причини постоеле во самата личност на оболеаниот, а настаните во војната само предизвикале појава на таа болест, процентот на инвалидноста ќе се признае со 50% од установениот процент на неспособноста за работа.

Член 36

На фамилиите (чл. 10) на лицата загинали, умрени или исчезнати под околностите споменати во чл. 1 и 2 од Законот за воените инвалиди од војната, како и на фамилиите на инвалидите од I до VII група што умреле пред 1 јануари 1952 година, ќе им се признаат инвалидските права ако поднесат пријава најдоцна до 31 декември 1952 година.

На фамилиите од инвалидите што умреле или ќе умрат по 1 јануари 1952 година ќе им се признаат инвалидските права ако поднесат пријава најдоцна во рок од една година од смртта на инвалидот.

Член 37

Решенија по барања за обнова или ревизија на постапката во смисла на чл. 34 ст. 2 и 3 од Законот за воените инвалиди од војната ќе донесува Врховната инвалидска комисија.

Решенијата за признавање на инвалидските права донесени во постапката на ревизијата (чл. 34 ст. 3 од Законот за воените инвалиди од војната) имаат правно дејство од денот кога се започнала постапка на ревизијата.

Член 38

По исклучок од чл. 34 и чл. 36 од оваа уредба, Врховната инвалидска комисија може да ги земе во постапка и пријавите поднесени по сроковите определени во тие членови ако најде дека се работи за нарочно оправдан случај.

Член 39

Се овластува Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ да може, во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по исклучок од чл. 41 на Законот за воените инвалиди од војната, да пропише кои органи и по која постапка ќе донесуваат решенија за инвалидските права.

Член 40

Поблиски прописи за применување на оваа уредба донесува Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ.

Член 41

Оваа уредба ќе се применува од 1 јули 1952 година, со кој ден престанува да важат, осем за лицата од чл. 28 ст. 2 на оваа уредба, Уредбата за инвалидските принадлежности од 11 април 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/50), како и Уредбата за паричната надокнада наместо бононите за прехрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51) доколку се однесува до уживателите на инвалиднина предвидени во оваа уредба.

Член 42

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

18 јуни 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје
и социјална политика,
др Навле Грегорич, с. р.

398.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАСТАПНИШТВОТО НА СТРАНКИТЕ ФИРМИ

Член 1

Застапништво на странски фирми можат да вршат на територијата на Федеративна Народна Република Југославија застапнички бирои, стопански претпријатија и други стопански организации.

Член 2

Во работите на застапништвото спаѓа:

1) вршење од името и за сметка на странска фирма подготвителни работи при склучување договори за купување или продажба на стоки, илч договори за услуга, како и работи што се однесуваат до извршувањето на тие договори (посредување);

2) вршење од името и за сметка на странска фирма посредувачки работи со право на склучување договори за купување или продажба на стоки или договори за вршење услуги (трговско застапништво);

3) вршење работи на трговско застапништво со вршење сервисна служба, технички и други услуги (трговско-техничко застапништво);

4) продажба на стоки што се доверени во консигнација од странска фирма (консигнационо складиште).

По исклучок, застапничките бирои, стопанските претпријатија и други стопански организации можат работите споменати во точ. 2, 3 и 4 од претходниот став да ги вршат и од свое име а за сметка на странска фирма, како и од свое име и за своја сметка.

Член 3

Застапничките бирои се стопански организации чијшто предмет на работењето е застапништво на странски фирми.

Решение за оснивање застапнички бирои донесува сојузниот државен орган надлежен за работите на надворешната трговија, по сопствена иницијатива или по предлог од заинтересираните органи и организации.

Решението за оснивање застапничко биро е истовремено и дозвола за вршење работи на застапништво.

Во решението за оснивањето се определува и кои застапнички работи може да ги врши застапничкото биро.

Член 4

Застапничкото биро е правно лице.

Член 5

Органите на застапничкото биро можат да бидат индивидуални или колективни.

Правата и должностите на органите на застапничкото биро се определуваат со правилата на застапничкото биро.

Член 6

Со застапничкото биро што има помалу од седум службеници и работници управува директор (шеф, раководител).

Директорот (шефот, раководителот) го назначува органот што го основал застапничкото биро,

Член 7

Со застапничкото биро што има седум или повеќе службеници и работници управува управниот одбор. Управниот одбор мора да има најмалку три члена. Членовите на управниот одбор ги избира работниот колектив.

Член 8

Заклучоците од управниот одбор на застапничкото биро се задолжителни за директорот.

Директорот може да го запре од извршување заклучокот од управниот одбор за кој смета дека му е противен на законот или на други правни прописи, за што ќе го извести веднаш сојузниот државен орган надлежен за работите на надворешната трговија, кој ќе одлучи за таа работа.

Член 9

Застапничките биро се регистрираат по прописите што важат за државните стопански претпријатија.

Застапничкото биро не смее да отпочне со работење пред извршената регистрација.

Член 10

Прописите за финансиското работење и за плаќање на службениците и работниците што важат за државните трговски претпријатија, ќе се применуваат и на застапничките биро.

Член 11

Обласни прописи за застапничките биро ќе донесе сојузниот државен орган надлежен за работите на надворешната трговија во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ и со Министерот на финансии на ФНРЈ.

Член 12

Стопанските претпријатија и други стопански организации осем застапничките биро, должни се да прибават дозвола за вршење на застапнички работи.

Со дозволата се определуваат застапничките работи што може да ги врши имателот на дозволата.

На стопанските претпријатија и на други стопански организации, што ги исполнуваат условите за вршење застапнички работи, дозволата им ја издава по слободна оценка сојузниот државен орган надлежен за работите на надворешната трговија, по претходно прибавеното мислење од трговската комора.

Сојузниот државен орган надлежен за работите на надворешната трговија ќе ги пропише условите што мораат да ги исполнуваат стопанските претпријатија и другите стопански организации за да добијат дозвола.

Сојузниот државен орган надлежен за работите на надворешната трговија води регистар на издадените дозволи за вршење застапнички работи.

Член 13

Застапничките биро, како и стопанските претпријатија и други стопански организации што ќе добијат дозвола за вршење застапнички работи, склучуваат со странската фирма писмен договор за застапничството.

Во договорот се утврдува, покрај другото, од чие име и за чија сметка ќе се вршат застапничките работи.

Член 14

Склучениот договор за застапничството мора да се поднесе на одобрение до сојузниот државен орган надлежен за работите на надворешната трговија.

Државниот орган од претходниот став нема да даде одобрение ако договорот содржи одредби што им се противни на интересите на стопанството.

Пред да се добие одобрение не може да се отпочне со вршењето на застапничките работи.

Член 15

Наградата за вршење застапнички работи се утврдува со договорот за застапничството.

Наградата за вршење застапнички работи се определува, по правило, во вид на провизија. По исклучок, наградата може да се определи и на друг начин.

Член 16

Општиот надзор над работењето на застапничките биро, на стопанските претпријатија и на други стопански организации што се занимаваат со застапнички работи во смисла на оваа уредба, го вршат државните органи надлежни за работите на надворешната трговија.

Надзорот над финансиското работење го вршат државните органи надлежни за работите на финансии.

Државниот орган надлежен за работите на надворешната трговија дава претходна согласност на решенијата за назначување службеници на застапничките биро и на решенијата за назначување службеници на стопанските претпријатија и на други стопански организации што работат на застапнички работи.

Член 17

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни за прекршок застапничко биро, стопанско претпријатије или друга стопанска организација:

- 1) ако врши застапнички работи без дозвола;
- 2) ако врши застапнички работи што не се содржани во дозволата односно во решението за оснивањето;
- 3) ако отпочне со вршење застапнички работи пред да е одобрен договорот;
- 4) ако земе на работа службеник без претходна согласност од органот од чл. 16 на оваа уредба.

За прекршоците од ст. 1 на овој член ќе се казни и одговорниот службеник со парична казна до 10.000 динари. А ако е сторен прекршокот од материјална заинтересираност тогаш со парична казна до 100.000 динари.

Член 18

Сојузниот државен орган надлежен за работите на надворешната трговија може да ја одземе дозволата за вршење застапнички работи кога ќе биде имателот на дозволата казнет за прекршокот од претходниот член на оваа уредба и кога ќе настат околности поради кои не би можела да се издаде дозвола за вршење застапнички работи.

Член 19

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за оснивањето и работењето на трговските претставништва и трговските застапништва на странските претпријатија и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 100/47), Уредбата за оснивањето и работењето на техничките претставништва — репрезентации („Службен лист на ФНРЈ“, број 100/47), Уредбата за оснивањето и работењето на складништата на странските претпријатија и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/47), како и сите прописи донесени врз основа на овие уредби.

Член 20

Дозволите за оснивање претставништва, застапништва и консигнационно складниште што им се издадени на странските фирми врз основа на прописите споменати во претходниот член, на кои не им поминал рокот на важењето до влегувањето во сила на оваа уредба остануваат во сила. Сојузните државни органи надлежни за работите на надворешната трговија можат да донесат решение за престанокот на важењето на тие дозволи.

Ако поминало времето за кое со одделно решение, донесено по досегашните прописи, му е одобрено на определено лице да раководи со претставништво, за-

сиданштество или консигнационно складиште на странска фирма, дозволата за оснивање на претставништвото, застапништвото односно на консигнационото складиште престанува да важи, ако странската фирма во рок од 30 дена по влегувањето во сила на оваа уредба не ќе склучи договор за застапништвото по одредбите од оваа уредба.

Член 21

Поблиски преписи за спроведување на оваа уредба ќе донесуваат сојузните државни органи надлежни за работите на надворешната трговија.

Член 22

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

18 јуни 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

399.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, а по прибавено мислење од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Членот 15 од Уредбата за постапката за откажување работен однос на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52) се менува и гласи:

„Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува надлежноста на комисиите за работни спорови и на персоналните комисии во поглед на отказите што им ги дава стопанската организација на работниците односно на службениците или што и ги даваат тие на стопанската организација“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

18 јуни 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје
и социјална политика,
др Павле Грегорич, с. р.

400

Врз основа на чл. 38 од Законот за планското управување со народното стопанство и чл. 13 од Законот за државните службеници, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОВОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНАТА СТРУКА

Член 1

Во членот 4 од Уредбата за звањата и платите на службениците од дипломатско-конзуларната струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52), ставот 3 се менува и гласи:

„Додатоците на дипломатско-конзуларните звања од претходниот став изнесуваат од 1.000—6.000 динари месечно“.

Член 2

После членот 8 се додава нов член 8а кој гласи: „Додатоците на дипломатско-конзуларните звања од чл. 4 како и одделните додатоци на службениците од чл. 8, не можат да им се исплатуваат на службениците додека се отстранети од должноста (суспендирани) или додека се наоѓаат на располагање“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

18 јуни 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Подпретседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

401.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на поморството на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА СТАВАЊЕ ВО СИЛА УРЕДБАТА ЗА ПЛАНСКОТО ПРЕВОЗЕЊЕ НА СТОКАТА ВО ПОМОРСКИОТ СООБРАКАЈ

Член 1

Уредбата за планското превозење на стоката во поморскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 65/49), се става во сила.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

18 јуни 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поморството на ФНРЈ,
Макс Баќе, с. р.

402.

Врз основа на чл. 16 и 30 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ФИНАНСИСКАТА СЛУЖБА ШТО РАБОТАТ НА РАБОТИТЕ НА ПРИХОДИ, ЦАРИНА И СМЕТКОВОДСТВО

Член 1

Во чл. 1 се бришат звањата даночен контролор, царински контролор и сметковен контролор. Во врска со тоа, место бројот 4 под а се става 3, место бројот 5 под б се става 4, а место бројот 4 под в се става 3.

Член 2

Во чл. 3, точ. 2, место „XIV“ се става „XII“. Во истиот член, точ. 3 се брише, а точ. 4 станува точ. 3.

Член 3

Членот 8 се менува и гласи:
„Во звањето даночен односно царински инспектор, како и во звањето сметковен референт, во XI платен разред, може да биде унапреден службеник што има три години ефективна служба во последниот или претпоследниот платен разред од соодветното ниско звање, под услов да положи одделен стручен испит пропишан за тоа унапредување.“

Член 4

Во чл. 10 во точ. 1 и 2 ставот 1, се бришат зборовите „царински контролор“ и „даночен контролор“.

Член 5

Членот 13 се менува и гласи:
„Службениците што имаат потполна средна школа, а се затечени во даночната или царинската служба, се преводат во соодветните звања од чл. 1 под а) односно б) на овој правилник и се распоредуваат во платни разреди, и тоа:

- 1) службениците затечени во звањата помлад даночник, помлад цариник, помлад книговодител и помлад касиер од XVI до XIII платен разред;
- 2) службениците затечени во звањата даночник, цариник, книговодител и касиер од XV до XII платен разред;
- 3) службениците затечени во звањата виши даночник, виши цариник и виши книговодител од XI до IX платен разред, и тоа службениците што имаат до 12 години служба во XI, од 12 до 15 години во X, а преку 15 години служба во IX платен разред.

Службениците од точ. 1 на овој член што имаат повеќе од 15 години служба се распоредуваат во XII платен разред.

Службениците од точ. 2 и 3 на овој член што провеле во своето звање повеќе од 3 години, се распоредуваат во еден платен разред погоре, но не во виши од XII односно IX платен разред.“

Член 6

Во членот 14 се додава втор став кој гласи:
„На службениците од претходниот став што имаат помала школска спрема од непотполна средна школа им се смета за XIX платен разред времето до 6 години, за XVIII преку 6 до 9 итн.“

Член 7

Членот 15 се менува и гласи:
„Службениците што имаат потполна средна школа, а се затечени на работите на сметководство (обработување материјали за одобрување и користење кредити и други работи во врска со извршувањето на

предметката на приходите и расходите на државните органи) се преводат во соодветните звања од чл. 1 под в) на овој правилник, и се распоредуваат во платни разреди, и тоа:

- 1) службениците затечени во звањата помлад книговодител и помлад касиер од XVI до XIII платен разред;
- 2) службениците затечени во звањата книговодител и касиер — од XV до XII платен разред;
- 3) службениците затечени во звањето виши книговодител — од XI до IX платен разред, и тоа службениците што имаат до 12 години служба во XI, од 12 до 15 години служба во X, а преку 15 години во IX платен разред.

Службениците од точ. 1 на овој член што имаат повеќе од 15 години служба се распоредуваат во XII платен разред.

Службениците од точ. 2 и 3 на овој член што провеле во своето звање повеќе од 3 години, се распоредуваат во еден платен разред погоре, но не во виши од XII односно IX платен разред.“

Член 8

Членот 16 се менува и гласи:

„Во поглед на преведувањето на службениците што се затечени во звањата од чл. 13 и 15 на овој правилник, а немаат потполна средна школа, аналогно ќе се применуваат одредбите на чл. 55 и 56 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи“.

Член 9

Во членот 18, место зборовите: „даночен, царински односно сметковен контролор“ се става: „даночник, цариник односно сметководител“.

Член 10

Решенијата за преведувањето, доколку службеникот според одредбите од овој правилник треба да добие друго звање или виши платен разред, ќе се заменат со нови решенија со важност од 1 април 1952 година.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1387

20 јуни 1952 година

Белград

Потпретседател на Советот за
законодавство и изградба на народната
власт на Владата на ФНРЈ,
Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

403.

Врз основа на чл. 22 ст. 3 од Уредбата за звањата и платите на службениците во здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ ДОДАТОЦИ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА

Член 1

Службениците во здравствената служба што се наоѓаат на положаите утврдени со овој правилник и предвидени со систематизацијата на работните места ќе примаат положен додаток по одредбите од овој правилник.

Член 2

Положаите во здравствената служба што повлекуваат положаен додатак и месечните износи на овој додатак се:

Положаи	Месечен износ на полагајниот додатак — Динари	Положаи	Месечен износ на полагајниот додатак — Динари
I. ВО БОЛНИЦИ (ОПШТИ И СПЕЦИЈАЛНИ)			
1.			
а) до 150 болеснички легла			
управник — — — — —	од 1.000—1.500	управник — — — — —	4.000
помошник на управник за административно-економски работи — — — — —	400— 600	помошник на управник за административно-економски работи — — — — —	1.600
главна сестра (главен лекарски помошник) — — — — —	400	шеф на аптека — — — — —	1.400
		шеф на централна лабораторија — — — — —	1.400
		шеф на сметководство — — — — —	1.100
б) од 150 до 250 болеснички легла			
управник — — — — —	од 1.500—2.000	б) од 1.000 до 2.000 болеснички легла	
помошник на управник за административно-економски работи — — — — —	500— 800	управник — — — — —	5.000
главна сестра (главен лекарски помошник) — — — — —	400— 600	помошник на управник за административно-економски работи — — — — —	2.000
		шеф на аптека — — — — —	1.800
		шеф на централна лабораторија — — — — —	1.800
		шеф на сметководство — — — — —	1.400
в) од 250 до 500 болеснички легла			
управник — — — — —	од 2.000—3.000	2.	
помошник на управник за административно-економски работи — — — — —	600—1.200	управник на клиника до 100 болеснички легла — — — — —	од 2.000—2.500
главна сестра (главен лекарски помошник) — — — — —	500— 900	управник на клиника до 200 болеснички легла — — — — —	2.500—3.500
		управник на клиника преку 200 болеснички легла — — — — —	3.000—4.000
		шеф на одделение на клиника од 15 до 50 болеснички легла — — — — —	800—1.200
		шеф на одделение на клиника преку 50 болеснички легла — — — — —	1.200—1.600
		главна сестра на клиника до 100 болеснички легла — — — — —	600
		главна сестра на клиника до 200 болеснички легла — — — — —	900
		главна сестра на клиника преку 200 болеснички легла — — — — —	1.200
		шеф на клиничка лабораторија — — — — —	400— 800
г) преку 500 болеснички легла			
управник — — — — —	од 3.000—5.000	III. ВО ДОМОВИ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ	
помошник на управник за административно-економски работи — — — — —	1.200—1.800	управник во домови што немаат болничко одделение — — — — —	1.500
главна сестра (главен лекарски помошник) — — — — —	1.000—1.500	управник во домови што имаат болничко одделение — — — — —	од 2.000—2.500
помошник на управник за стручни работи во болници со преку 1.000 болеснички легла — — — — —	1.200—1.800	шеф на болничко одделение — — — — —	800—1.200
		главна сестра на болничко одделение — — — — —	400
2.			
шеф на одделение со 15 до 50 болеснички легла — — — — —	од 800—1.200	IV. ВО АМБУЛАНТНО-ПОЛИКЛИНИЧКИ УСТАНОВИ (самостојни или во состав на домови за народно здравје)	
шеф на одделение со преку 50 болеснички легла — — — — —	1.200—1.500	шеф на амбулантно-поликлиничка служба со 3—5 систематизирани лекарски работни места — — — — —	од 600—1.000
главна сестра на одделение со преку 50 болеснички легла — — — — —	400	шеф на амбулантно-поликлиничка служба со 6—10 систематизирани лекарски работни места — — — — —	1.000—1.500
шеф на аптека во болници со преку 500 болеснички легла — — — — —	500—1.000	шеф на амбулантно-поликлиничка служба со преку 10 систематизирани лекарски работни места — — — — —	1.500—2.500
шеф на лабораторија во болници со преку 250 болеснички легла — — — — —	600—1.200	шеф на здравствена станица — — — — —	600—1.000
шеф на сметководство во болници со преку 200 болеснички легла — — — — —	500—1.000	шеф на диспансер — — — — —	800—1.500
		шеф на областен диспансер — — — — —	1.300—2.500
II. ВО КЛИНИЧКИ БОЛНИЦИ			
1.			
а) до 1.000 болеснички легла			
управник — — — — —	3.000	шеф на самостојна лабораторија со најмалку 2 стручни соработници — — — — —	400— 800
помошник на управник за административно-економски работи — — — — —	1.200	V. ВО ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКИ УСТАНОВИ И ВО ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СЛУЖБА	
шеф на аптека — — — — —	1.000	директор на централен хигиенски завод — — — — —	од 2.000—4.000
шеф на централна лабораторија — — — — —	1.000		
шеф на сметководство — — — — —	800		

Положаи	Месечен износ на полагајниот додаток — Динари
стручен помошник на директор на централен хигиенски завод — —	од 1.500—2.500
помошник на директор на централен хигиенски завод за административно-економски работи — — —	500—1.500
санитарен инспектор во железнички, поморски и речен сообраќај — —	1.900—2.500
шеф на одделение, на самостоен стручен отсек или лабораторија во централен хигиенски завод —	1.000—2.000
управник на санитарно-епидемиолошка станица — — — — — — — —	1.000—2.000
управник на областен хигиенски завод — — — — — — — —	2.000—2.500
VI. ВО ЗАВОДИ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА КРВ	
а) во кои се произведува сува плазма	
управник — — — — — — — —	од 1.500—2.000
помошник на управник за административно-економски работи — —	500— 800
б) во кои не се произведува сува плазма	
управник — — — — — — — —	1.000—1.500
VII. ВО СТАНИЦИ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА КРВ	
управник — — — — — — — —	600—1.000
VIII. ВО ЗАВОДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИ	
управник — — — — — — — —	од 1.500—2.500
IX. ВО ИНСТИТУТИ (балнеолошки, за здравствено просветување, за заштита на подмладок, за лековити растенија итн.) и во ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ (центри за рехабилитација на инвалиди и дијагностички центри)	
управник — — — — — — — —	од 1.000—2.500
X. ВО СТАНИЦИ ЗА БРЗА ПОМОШ	
а) кои опслужуваат до 200.000 жители	
управник — — — — — — — —	од 500—1.000
б) кои опслужуваат преку 200.000 жители	
управник — — — — — — — —	од 1.000—1.500
XI. ВО ПРИРОДНИ ЛЕКУВАЛИШТА	
а) I категорија	
управник — — — — — — — —	од 2.000—2.500
помошник на управник за административно-економски работи — —	1.000—1.500
б) II категорија	
управник — — — — — — — —	од 1.500—2.000
помошник на управник за административно-економски работи — —	800—1.200
в) III категорија	
управник — — — — — — — —	1.000—1.500
помошник на управник за административно-економски работи — —	400— 700
г) IV категорија	
управник — — — — — — — —	од 500— 800

Положаи	Месечен износ на полагајниот додаток — Динари
XII. ВО ОПОРАВИЛИШТА	
а) до 100 легла	
управник — — — — — — — —	од 600—1.000
б) преку 100 легла	
управник — — — — — — — —	1.000—1.500
XIII. ВО ДОМОВИ ЗА ДООЧНИЌА И МАЛИ ДЕЦА	
а) до 100 легла	
управник — — — — — — — —	од 800—1.200
главна сестра — — — — — — — —	400— 600
б) преку 100 легла	
управник — — — — — — — —	1.200—1.500
главна сестра — — — — — — — —	600— 800
XIV. ВО МАТЕРИНСКИ ДОМОВИ	
управник на дом со преку 25 легла	600—1.000
XV. ВО ДЕТСКИ ЈАСЛИ	
а) со 20 до 50 деца	
управник — — — — — — — —	од 600— 800
главна сестра — — — — — — — —	400
б) со преку 50 деца	
управник — — — — — — — —	од 800—1.000
главна сестра — — — — — — — —	500
XVI. ВО АПОТЕКИ	
а) со 3—7 службеници од здравствената струка	
управник — — — — — — — —	од 800—1.200
б) со 8—12 службеници од здравствената струка	
управник — — — — — — — —	од 1.200—1.800
в) со преку 12 службеници од здравствената струка	
управник — — — — — — — —	од 1.800—2.500

Член 3

Советите за народно здравје и социјална политика на народните републики ќе извршат со напатствени категоризација на здравствените установи во рамките на тие установи предвидени со овој правилник и ќе ја утврдат за положките на раководителите на така категоризираните установи висината на полагајниот додаток во рамките на долната и горната граница предвидена со овој правилник.

За другите положки за кои е утврден полагајниот додаток во рамките на долната и горната граница, висината на додатокот ја определува старешината надлежен за назначување, земајќи ги при тоа во обзир големината и значењето на работите, обемот на одговорноста на раководителот и бројот на службениците и работниците со кои раководи.

Член 4

Положајниот додаток се исплатува месечно однапред и припаѓа од денот на влегувањето на должност па до крајот на месецот во кој е службеникот разрешен од должноста на раководниот положај.

Положајниот додаток му припаѓа на службеникот и за време на годишниот одмор, болување и платено отсуство.

Член 5

Положајните додатоци во износите предвидени со овој правилник можат да се даваат само во рамките на средствата што се предвидени во предметката на приходите и расходите за положајните додатоци.

Член 6

Положајните додатоци по одредбите од овој правилник течат од 1 јули 1952 година.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1639

17 јуни 1952 година

Белград

Претседател на Советот за
законодавство и изградба на народната
власт на Владата на ФНРЈ,
Министер на финансии на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

А. А. А.

Поради извршување на Законот за крајбрежното море на Федеративна Народна Република Југославија, а врз основа на чл. 85 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ОЗНАКИТЕ НА ПЛОВНИТЕ ПАТИШТА ВО
КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА ФЕДЕРАТИВНА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Во крајбрежното море на Федеративна Народна Република Југославија се означуваат со одделни ознаки и светла предвидени со овој правилник:

- а) бочните граници и средините на пловните канали;
- б) природните опасности за пловидба;
- в) другите пречки за пловидба (на пр.: олупини);
- г) другите точки што се од значење за безбедноста на пловидбата (прилази и влезови во луки, пристаништа и сл.).

Системи за означување

Член 2

Означувањето на пловните патишта се врши по латерален (бочен) или кардинален (основен) систем. Латералниот систем се употребува, по правило, за означување на пловниот пат во канали. Ознаките на овој систем ги покажуваат опасните положај долж пловниот правец, во однос на страната на каналот, по која мора да плови бродот во близина на тие опасности.

Кардиналниот систем се употребува, по правило, за означување опасноста кога пред брегот се наоѓа поголем број острвца, гребени и плитки места, како и за означување опасноста во пределите на морето оддалечени од брегот. Ознаките на овој систем се поставуваат на еден или повеќе рабод на опасниот простор, а спрема квадрантите што се определени по правецот што пооѓа од средиштето на опасната точка, а најблизо му е на еден од четирите основни правци (N, E, S и W).

Употреба на системи

Член 3

Управата на поморската област на Средниот Јадран определува кој систем за означување (чл. 2) ќе се примени во секој конкретен случај, водејќи сметка за месните прилики на односниот предел и за предностите на поодделен систем за означување.

Границите на преминот од еден во друг систем не се означуваат одделно.

Одделни ознаки

Член 4

Осем ознаките предвидени со овој правилник во одделни случаи, ако е тоа потребно, можат да се постават и други ознаки, кои по формата и по бојата мораат јасно да се разликуваат од ознаките пропишани со одредбите на овој правилник.

Видови и карактеристики на ознаките и светлата

Член 5

Ознаките по системите од чл. 2 можат да бидат ознаки што пливаат постојани (зидани) или забиечи колови. Овие ознаки мораат да бидат од карактеристична форма односно боја пропишани со овој правилник.

Формата на ознаката што плива е карактеристична по формата на надводниот дел на трупот на ознаката или нејзината надградба.

Формата на постојаната (зидана) ознака е карактеристична по формата на самата ознака или по формата на знакот на врвот.

Колот е карактеристичен по бојата или по знакот на врвот.

Светлата се карактеристични по бојата на светлото и по начинот на светењето.

Знак на врвот

Член 6

Знакот на врвот на ознаката претставува главна карактеристика на односната ознака, ако истата је загуби својата карактеристична форма поради претпreno расипување или некаква друга повреда околноста.

Поради појасно разликување можат да бидат поставени и два јасно раставени истоветни знаци на врвот.

Во источниот и западниот квадрант на кардиналниот систем може само долната купа (чун) да се постави двојно.

Поставање светла

Член 7

Ако за означување по прописите на овој правилник, се употребуваат пропишани ознаки, не мораат едновременно да се постават и соодветни светла, и обрнато.

II. ЛАТЕРАЛЕН (БОЧНИ) СИСТЕМ

Член 8

Со ознаката на латералниот систем се означува левата односно десната или обете страни, како и средината на преминот или каналот по која мора бродот да поминува.

Ознаката на десната страна покажува дека бродот мора да пројде со ознаката на правецот така да му останува таа десно, а на левата страна обрнато. Десната односно левата страна се определува по правецот што го зема бродот кога доаѓа од отворено море, односно кога се доближува до луката, устието или пловниот канал.

Во каналите кои се шират напоредно со општиот правец на брегот на копното, а се пристапачни од две страни, десната односно левата страна се смета во однос на пловидбата во северозападниот курс.

На реките страните се означуваат во однос на узводната пловидба.

Форми на ознаките

Член 9

Ознаките на латералниот систем можат да имаат форма на купа (чун), ваљок и сферично тело, а ка-

ко ознака може да се употреби и кол. По исклучок може да се употреби и некоја друга форма.

Форми на знаковите на врвот

Член 10

Знаците на врвот на ознаката можат да имаат форма на купа (чуњ), ваљак, топка, двојна купа (чуњ, две купи со основн дближени), крст, буква „Т“ и буква „Х“.

Означување страни на канали

Член 11

Ознаките на десната страна на каналот имаат форма на купа (чуњ) или кол и обоени се со црна боја. Овие ознаки можат да имаат и одделен знак на врвот, и тоа една купа (чуњ) со врвот свртен нагоре, или две купи (чуњ) една над друга исто така со врвот свртен нагоре сите обоени со црна боја.

Ознаките на левата страна на каналот имаат форма на ваљак или кол и обоени се со црвена боја. И овие ознаки можат да имаат знак на врвот и тоа во форма на ваљак обоен со црвена боја.

Член 12

Ако долж брегот на каналот има повеќе исто-видни ознаки, истите можат да бидат означени со реден број со бела боја, и тоа почнувајќи од морето, со тоа на ознаките од десна страна да се постават непарни, а на оние од лева страна парни броеви.

Член 13

Светлата со кои се означуваат страните на каналот се:

а) на десната страна, бело на едно или три светнувања односно прекини, или зелено со карактеристична инаква од онаа за означување олупина (чл. 28), или пак бело и зелено заедно, со наведените карактеристики;

б) на левата страна: црвено со најповеќе четири светнувања односно прекини или бело со две или четири светнувања односно прекини, или црвено и бело заедно со споменатите карактеристики.

Ознаки на средишни спрудови, раздвојување и спојување на пловните канали.

Член 14

Ознаките на почетокот и завршетокот на средишните спрудови имаат сферична форма, одделно обоена, и тоа:

а) со црвени и бели хоризонтални линии ако се наоѓа главниот канал десно од ознаката, или ако се каналите од обете страни на ознаката подеднакво пловни;

б) со црни и бели хоризонтални линии, ако се наоѓа главниот канал лево од ознаката.

Наместо ознака со сферична форма може да биде поставен и кол обоен спрема точ. а) и б) од претходниот став.

На ознаката односно колот можат да бидат поставени и знаци на врвот, и тоа:

а) ако е главниот канал на десно од ознаката: на почетокот од спрудот ваљак, а на завршетокот на спрудот знак во форма на буквата „Т“, сите обоени црвено;

б) ако главниот канал на лево од ознаката: на почетокот на спрудот е купа (чуњ) со врвот нагоре свртен, а на завршетокот на спрудот двојна купа (чуњ) со црно обоено;

в) ако се главните канали од обете страни на ознаките подеднакво пловни, на почетокот на спрудот црно обоена топка, а на завршетокот црно обоен крст.

Ако за ознака е поставен кол, тогаш непосредно под еден од знаковите од точките а), б) и в) од претходниот став се постават уште и топка обоена со бојата на односниот знак.

Член 15

Светлата за означувања спрема претходниот член имаат следни карактеристики:

а) ако е главниот канал на десно од ознаката — вертикално поставено зелено и црвено светло во оддалеченост од еден метар, и тоа така црвеното да е над зеленото;

б) ако е главниот канал на лево од ознаката — исто поставени светла како под точ. а), со тоа што зеленото светло е поставено над црвеното.

Светлата мораат да бидат на прекин.

Ознаки на средината на каналот

Член 16

Ознаките на средината на каналот имаат форма на решеткаста пирамидна конструкција, и обоени се со црни и бели или црвени и бели вертикални линии. Тие можат да имаат знак на врвот, во форма на црно односно црвено обоен двоен крст.

Светлата за означување на средината на каналот имаат карактеристики различни од карактеристиките на соседните светла поставени за означување страните на каналот.

Ознаките и светлата по овој член го означуваат најдлабокиот дел на пловниот канал, и можат да се заобиколат од обете а предметствено од десната страна т. е. оставајќи ги налево.

Конструкција на светлата

Член 17

Уградените конструкции на светлата што го чинат составниот дел на латералниот систем се бојадисуваат, ако дозволуваат приликите на теренот, со бојата карактеристична за ознаките во тој систем. Овие конструкции не смеат да се бојадисуваат со боја чие значење би било во спротивност со значењето кое го има таа боја во овој систем за означување.

Одредбата од претходниот став ќе се применува по можноста и на постојаните конструкции на луцките светла во внатрешноста на луката. Во тој случај, бојата на конструкцијата на светлата ја определува страната на која треба да се остави светлото при доближувањето или пристанувањето. Ако конструкцијата на светлата не е бојадисана со бојата карактеристична за латералниот систем за означување по овој правилник, доближувањето и пристанувањето во внатрешноста на луката може да се врши од која и да било страна.

III. КАРДИНАЛЕН (ОСНОВЕН) СИСТЕМ

Форми на ознаките

Член 18

Ознаките на кардиналниот систем можат да имаат форма на купа (чуњ) и ваљак, а како ознаки можат да се употребуваат и колџе.

Форми на знаците на врвот

Член 19

Знаците на врвот имаат форма на купа (чуњ) со врвот нагоре или надолу свртен, на две купи (чуњ) со основница спрема основница или со врвот спрема врвот.

Двете купи (чуњ) мораат да бидат една од друга видливо одвоени.

Поделба на квадрантите

Член 20

Во кардиналниот систем постојат четири квадранти, и тоа: северен (N), источен (E), јужен (S) и западен (W). Квадрантите се ограничени со правците NE, SE, SW и NW, сметајќи од средиштето на опасноста.

Означување на квадрантите**Член 21**

Поодделни квадранти на опасноста се означуваат:

1) Северниот квадрант (помеѓу правците NW и NE):

а) со ознака на формата на купата (чуњот) или со кол црно обоен со широк бел појас по средина;

б) со знак на врвот во форма на купа (чуњ), црно обоена со врвот свртен нагоре;

в) со бело светло со непарен број светнувања.

2) Источниот квадрант (помеѓу правците NE и SE):

а) со ознака на формата на купата (чуњ) или со кол обоен во горната половина со црвена, а во долната со бела боја;

б) со знак на врвот во форма на две купки (чуњ) со основица спрема основица црвено обоени;

в) со црвено светло со непарен број светнувања.

3) Јужниот квадрант (помеѓу правците SE и SW):

а) со ознака во форма на ваљак или со кол црвено обоен со широк бел појас по средина;

б) со знак на врвот во форма на купа (чуњ) црвено обоена, со врвот свртен надолу;

в) со црвено светло со парен број светнувања.

4) Западниот квадрант (помеѓу правците SW и NW):

а) со ознака во форма на ваљак или со кол обоен во горната половина со црна, а во долната со бела боја;

б) со знак на врвот во форма на две купки (чуњ) со врвот спрема врвот црно обоени;

в) со бело светло со парен број светнувања.

Ознаките од овој член не мораат да имаат поставени знаци на врвот.

IV. ОЗНАКИ ВОН ЛАТЕРАЛНИОТ И КАРДИНАЛНИОТ СИСТЕМ**Ознака на осамената опасност****Член 22**

Ознаките на осамената опасност што можат да се заобиколат од сите страни, имаат форма на сферично тело обоено со црни и црвени широки хоризонтални појаси, одвоени со тесни бели линии, наместо ознаката на сферична форма може да биде поставен и кол, обоен на ист начин.

Овие ознаки можат да имаат и знак на врвот во форма на црвено или црно обоена топка.

За означување на оваа опасност се употребува бело или црвено светло на светнување или на прекини.

Ознака за пријдување кон брегот**Член 23**

Ознаката со која е означено пријдувањето во лука, и во речното устие од отворено море, има форма на ваљак со надоградена решеткаеста конструкција обоена со црни и бели односно црвени и бели вертикални линии.

Знакот на врвот, ако е поставен, има форма на буквата „X“ во црна односно црвена боја.

Светлото за означување на овие пријдувања е од бела боја на светнување или на прекини.

Ознака на карантенско сидриште**Член 24**

Ознаката на карантенското сидриште има форма на купа (чуњ) обоена со жолта боја.

Означување подрачја за вежби на вооружените сили**Член 25**

Ознаките со кои се означува подрачјето кое служи за вежби на поморските, сувоземните или воздухопловните вооружени сили, имаат форма на купа (чуњ) обоена со бела боја со четири рамни плавни

линии кои, повлечени од површината на морето, се состават на врвот на ознаката делејќи ја на четири еднакви дела. На белите полиња помеѓу плавите линии можат неизменично во секое поле да се запишат буквите „O“ и „P“ (опасно подрачје) со црвена боја.

Ознаки на забрането сидриште**Член 26**

Забраната на сидрење се означува со нацртано обрнато сидро со црна боја на бела подлога поставена на видно место на брегот.

Во каналите, премините и реките оваа ознака е поставена на обете страни на каналот, преминот односно реката.

V. ОЛУПИНИ**Општи одредби за означување олупини****Член 27**

Олупините можат да бидат означени по латералниот или по кардиналниот систем.

Сите ознаки за олупини и знаци на врвот обоени се со зелена боја.

На ознаката може да биде запишано со бела боја на две спротивни страни буквата „W“ (Wreck).

Ако постоењето на олупина е општо познато, таа може да се значи и како природна опасност. Ова мора да биде објавено во „Огласот за поморци“.

Означување олупини по латералниот систем**Член 28**

Олупините по латералниот систем се означуваат со следни ознаки и светла:

1) ако треба да се остави олупината на десно:

а) со ознака во форма на купа (чуњ) на која може да биде поставен знак на врвот во форма на купа (чуњ);

б) со зелено светло на три светнувања

2) Ако олупината треба да се остави на лево:

а) со ознака во форма на ваљак на која може да биде поставен знак на врвот во форма на ваљак;

б) со зелено светло на две светнувања.

Ако место ознаката од точ. 1 и 2 од претходниот став се употреби ознака на друга форма или кол, тогаш долната третина на ознаката односно на колот во случајот од точ. 1 ќе се обои со црна, а во случајот од точ. 2 со црвена боја. Другиот дел мора да биде обоен зелено.

3) Ако олупината може да се заобиколи од било која страна:

а) со ознака на сферична форма или кол, на кои може да биде поставен знак на врвот во форма на топка;

б) со зелено светло на прекини со тоа, светлото да трае значително подолго отколку темнината.

Ако олупината под точ. 3 е означена со повеќе светла поставени на краиштата на олупината, поодделни светла меѓусебно се разликуваат по периодите на прекините, но така и кај тие светла, светлото да трае значително подолго отколку темнината.

Означување олупини по кардиналниот систем**Член 29**

Ознаки и светла за означување олупини по кардиналниот систем се поставаат само во источниот и западниот квадрант, и тоа:

1) Во источниот квадрант:

а) купа (чуњ) или кол, а како знак на врвот видно поставени две купки (чуњ) со основица спрема основица;

б) зелено светло на светнување во групи со најмалу 40 светнувања во минута.

2) Во западниот квадрант:

а) ваљак или кол, а како знак на врвот сид-

ливо раздвоени две купти (чуњ) со врвот спрема врвот;

б) зелено светло на светнување со најмалу 40 светнувања во минута.

Ознаките по овој член мораат секогаш да имаат онакви на врвот.

VI. Казнени одредби

Член 30

За поморски прекршок ќе се казни:

1) Со парична казна до 10.000 динари:

а) заповедникот односно другиот одговорен член на посадата на бродот, кој спротивно на прописите на овој правилник поминува покрај една од ознаките наведени во овој правилник и со тоа ја оштети ознаката или светлото, ја загрози сигурноста на поморскиот сообраќај или го оштети односно доведе во опасност својот или туѓиот брод или персоналот односно товарот на нив;

б) заповедникот односно другиот одговорен член на посадата на бродот кој го сидри бродот во подрачјето или поминува со брод низ подрачје каде што е тоа забрането;

в) лицето што ќе ја премести, оштети, уништи, измени формата или бојата поставени со ознаките или светлата.

2) Со парична казна до 5.000 динари — лицето што ќе го згасне светлото за означување.

3) Со парична казна до 2.000 динари — лицето што ќе се качува по ознаката или светлото, или за нив врзува пловен објект.

VII. Преодни и завршни одредби

Член 31

Во срок од пет години од денот на влегувањето во сила на овој правилник сите ознаки што постојат мораат да се сообразат кон неговите прописи.

Член 32

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5627

18 јуни 1952 година

Белград

Министер на поморството на ФНРЈ,
Макс Баке, с. р.

405.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за склучување договори во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 103/46) по предлог од Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ, Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА И КУПУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ И РУДАРСКИ ПРОИЗВОДИ И ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ ОД ДОМАШНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА 1952 ГОДИНА

1. Во Наредбата за склучување договори за продажба и купување на индустриски и рударски производи и за вршење услуги од домашното производство на 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/51)

се вршат изменувања и дополнувања така што прецистениот текст на Наредбата да гласи:

НАРЕДБА

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА И КУПУВАЊЕ ИНДУСТРИСКИ И РУДАРСКИ ПРОИЗВОДИ И ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ ОД ДОМАШНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА 1952 ГОДИНА

1. Договорите за продажба и купување индустриски и рударски производи и за вршење услуги од домашното производство на 1952 година помеѓу производителите и извозачите од една страна, и потрошувачите (производните претпријатија, трговските претпријатија, установите и надлежната) од друга страна, ќе се склучуваат по слободна спогодба, во смисла на одредбите од оваа наредба.

2. Сите индустриски и рударски производи (услуги) се наоѓаат во слободна продажба.

3. Договорите ги склучуваат непосредно производителите и потрошувачите.

4. Производителите и потрошувачите во договорите ги утврдуваат слободно сроковите за испорачка на производите и за вршење на услугите, со тоа што испорачките од производството на 1952 година, да можат да се извршат не само во 1952 година, туку и подоцна.

Продажбата односно купувањето се врши преку целата година.

5. Цените на производите (услугите) странките ги утврдуваат слободно при склучувањето на договорите (договорени цени).

Кога се предмет на договор производи (услуги) што се продаваат (вршат) по цените определени од надлежниот државен орган (определена цена), во договорот ќе се внесуваат тие цени.

6. Договорите склучени пред влегувањето во сила на оваа наредба за производите од гранката 117 и 119 што служат за опрема на инвестиционите објекти на клучната капитална изградба не можат да се менуваат што се однесува до количината.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 213

13 јуни 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ,
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ,
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

406.

Врз основа на чл. 1 и 18 од Уредбата за контрола на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ“, број 10/48 и 90/48), издаваме

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ФИЛАТЕЛИСТИЧКАТА РАЗМЕНА НА ПОШТЕНСКИТЕ МАРКИ СО СТРАНСТВО

1) Размена на поштенски марки со странство можат да вршат членовите на Филателистичкиот сојуз на Југославија, по одредбите од оваа наредба.

Правото на размена на марки се здобива со уредно регистрирање кај Главната дирекција на поштите, преку републичките филателистички сојузи

2) Секој регистриран разменуваач може на секој поодделен кореспондент во странство, да му испрати само една пратка месечно.

3) Пратките со марки, адресирани и франкирани, ги испраќаат нашите разменуваачи до Претпријатието за промет со марки „Југофилателија“ — Белград преку републичките филателистички сојузи.

Секоја пратка мора да содржи на одвоен лист попис на марките со назначување на вредноста, во смисла на прописите од оваа наредба.

4) Поштенските марки на ФНР Југославија (поништени или непоништени) не можат да бидат предмет на филателистичка размена за првите три месеци од денот на нивното пуштање во течај.

5) Секоја филателистичка пратка може да содржува марки во следни количини и вредности:

а) марки на ФНР Југославија во течај, непоништени — во номинална вредност до 100 дина. Ако е во прашање потполна серија чијата вредност преминува 100 дина, тогаш може да се испрати само една таква серија. Ако поодделна марка ја преминува вредноста од 100 дина, тогаш може да се испрати само една таква марка;

б) марки на ФНР Југославија повлечени од течај, непоништени или поништени, во вредноста до 300 дина, сметајќи по продавните цени на Претпријатието за промет со марки „Југофилателија“. Ако е во прашање потполна серија или поодделна марка чијата вредност преминува 300 дина, тогаш може да се испрати само една серија односно само една марка.

Одредбата на претходниот став се однесува и до сите поништени марки што се уште во течај.

в) други марки во вредност до 700 дина, сметајќи по продавните цени на Претпријатието за промет со марки „Југофилателија“.

Ако такви марки не се воведени во каталогот на марките на „Југофилателија“, нивната вредност се цени спрема котирањето и тоа најповеќе:

или по каталогот Zumstein	— —	до Zfrs	35
или по каталогот Yvert	— — —	„ Yfr	2.800
по каталогот Scott	— — —	„ S \$	14

Количината на марките под б) и в) не може да прејде 100 парчиња.

г) марките од незначителна вредност (масенваре) до 100 парчиња а во вкупна вредност до 10 дина, сметајќи ја вредноста по откупната цена на Претпријатието за промет со марки „Југофилателија“. Откупните цени на вакви марки ги објавува Претпријатието за промет со марки „Југофилателија“ преку филателистичкиот печат во земјата.

6) Вкупната вредност на марките што ги испраќа еден разменуваач во еден месец на заим кореспонденти не може да ја прејде вредноста од 5.500 (пет илјади и петстотини) динари.

7) Ако филателистичката пратка содржи поголема вредност или поголема количина марки отколку што е дозволено со оваа наредба, ќе му се врати на испраќачот на негов трошок.

Исто така ќе се постави со непотврдно адресирана или недостаточна франкирана пратка.

8) Главната дирекција на поштите може да бара од нашиот разменуваач непосредно или преку републичките филателистички сојузи, да поднесе докази (филателистичка прелиска) за постоењето на филателистичка размена со странство.

9) Размената на поштенските марки со странство, спротивна на оваа наредба се смета како прекршок од чл. 15 точ. 18 од Законот за регулирање на платниот промет со странство (Девизен закон).

10) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден преста-

нува да важи Наредбата за начинот на филателистичката размена на поштенските марки со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/50).

Бр. 13126

11 јуни 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за сообраќај и врски
Крсто Попивоца, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

407.

Врз основа на точ. 2 од Решението на Владата на ФНРЈ за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52), а во врска со Решението за формирање на продавните цени на суровините, полу-производите и производите на индустријата и рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, пропишуваме

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАРСТВОТО

Во Напатствието за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите за селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52), се вршат следни изменувања и дополнувања:

1. При точ. 3 се бришат назначените повластени продавни цени за 1 кг петрол за осветление за рибарството и за 1 кг сол за солење риби, како и наименувањето на производите, а наместо тоа се става:

Наименување на производот	% на попустот	Коефициент за пресметување износот на попустот
Петрол за осветление за рибарството	44	1,27
Сол за солење риба	53	0,89

2. При точ. 4 се бришат назначените повластени продавни цени за 1 кг моторен бензин, петрол за мотори, плинско уље и моторно уље, како и наименувањето на производите, а наместо тоа се става:

Наименување на производот	% на попустот	Коефициент за пресметување износот на попустот
Моторен бензин	54	0,85
Петрол за мотори	48	1,08
Плинско уље	46	1,17
Моторно уље	50	1,00

3. Во точ. 12 се брише последната реченица.

4. Во точ. 13 вториот став се менува и гласи:

„За извршените продажби на индустриските производи по повластените цени во смисла на ова напатствие, на стопанските организации и на увозниците од претходниот став ќе им се надокнади разликата, т. е. износот на попустот, кој се пресметува на тој начин

што постигнатата повластена продавна цена ќе се помножи со коефициентот што е наведен за дотичниот производ во точ. 1—4 од ова напатствие.“

5. Во точ. 13 во ст. 3 се брише првиот пример за пресметување износот на попустот назначен под „За а)“, како и ознаката „За б)“, ставена кај вториот пример.

6. Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5923
14 јуни 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.
Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 12 од 8 мај 1952 година објавува:

Закон за Општествениот план на НР Б и Х за 1952 година.

Во бројот 13 од 20 мај 1952 година објавува:

Одлука за пристанокот на Народната скупштина на НР Б и Х за издвојување на некои места од подрачјето на околините Бихаќка и босанскограховска;

Решение за пренесување републичките установи на околските и градските народни одбори;

Исправка на Уредбата за согласување одделните прописи за прекршоците во уредбите и во другите прописи на Владата на НР Б и Х и пејзините органи со одредбите на Основниот закон за прекршоците.

Во бројот 14 од 30 мај 1952 година објавува:

Наредба за утврдување граници на катастарските општини и за ставање меѓа на имотите поради катастарско премерување;

Напатствие за изменувања и дополнувања на Напатствието за ревизија на правото и за регистрација на дозволите за водене приватни занаетчијски дуќани;

Решение за определување оквирни тарифи во градскиот (месниот) патнички сообраќај;

Решение за определување оквирна тарифа за превозење патници и багаж со автотакси во месниот и меѓумесниот сообраќај;

Решение за именување и дополнување на Решението за определување тарифа за превозење патници и багаж во меѓумесниот автобусен сообраќај на територијата на НРБ и Х;

Решение за износот на амортизацијата по еден колски километар за одделни видови возила односно по границите на возилата во друмскиот сообраќај;

Наредба за попис на работните кадри по школските и стручните квалификации на територијата на **Правилник** за кукниот ред во болниците, НРБ и Х;

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 13 од 8 мај 1952 година објавува:

Закон за општествениот план на Народна Република Словенија за 1952 година;

Закон за буџетот на Народна Република Словенија за 1952 година;

Закон за државната завршна сметка на Народна Република Словенија за 1950 година;

Уредба за времено финансирање на буџетските потреби на народните одбори во Народна Република Словенија за месец мај 1952 година;

Во бројот 14 од 22 мај 1952 година објавува:

Указ за разрешување и назначување директор на Главната дирекција на индустријата за кожи;

Указ за назначување член на Стопанскиот совет на Владата на НР Словенија;

Уредба за согласување одделните прописи за прекршоците во уредбите и во другите прописи на Владата на НРС и на пејзините органи со одредбите на Основниот закон за прекршоците.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 10—11 од 10 мај 1952 година објавува:

Правилник за полагање виши течаеи испит;

Во бројот 12 од 24 мај 1952 година објавува:

Закон за поделба НР Црна Гора на околии, градови и општини;

Закон за спроведување реорганизација на народните одбори;

Закон за општествениот план на НР Црна Гора за 1952 година;

Закон за државната завршна сметка на НР Црна Гора за 1950 година;

Закон за буџетот на НР Црна Гора за 1952 година;

Указ за назначување директор на Главната управа за шумарство во Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на НР Црна Гора;

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за оснивање школи за применета уметност;

Уредба за укинување Стопанското задружение на кинематографските претпријатија.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист на Народна Република Хрватска во бројот 20 од 23 мај 1952 година објавуваат:

Закон за општествениот план на Народна Република Хрватска за 1952 година.

Во бројот 21 од 15 мај 1952 година објавуваат:
Закон за буџетот на Народна Република Хрватска (на републичкиот буџет) за 1952 година;

Закон за завршната сметка на Народна Република Хрватска за 1950 година;

Решение за траењето на туристичката сезона;

Тарифа за превоз патници и багаж као и поштенски праќи во јавниот меѓумесен автобуски сообраќај на подрачјето на Народна Република Хрватска.

Во бројот 22 од 19 мај 1952 и во бројот 23 од 22 мај 1952 година немаат службен дел.

**СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 17 од 20 мај 1952 година објавува:

Закон за општествениот план на Народна Република Србија за 1952 година;

Закон за буџетот на Народна Република Србија (републички буџет) за 1952 година;

Закон за државната завршна сметка на Народна Република Србија за 150 година;

Закон за заштита земјиштето на подрачјето на Грделичката Клисура и Врањската Котлина од одрнување;

Указ за назначување членови на Советот за сообраќај на Владата на НРС;

Уредба за изменувањата и дополнувањата на Уредбата за оснивањето на Заводот за геолошки истражување на Народна Република Србија;

Уредба за оснивањето и работењето на градилишните лаборатории за испитување на градежен материјал;

Решение за подрачјето на работењето на градските државни архиви;

Правилник за распоредот на работите во групи за работилниците на државните установи кои не работат со трети лица и за определувањето стручната спрема за поодделни групи работи;

Исправка на Законот за согласување на прописите за прекршоците во законите на Народна Република Србија со одредбите на Основниот закон за прекршоците.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 16 од 20 мај 1952 година објавува:

Закон за буџетот на НР Македонија за 1952 година;

Закон за државната завршна сметка на НР Македонија за 1950 година;

Указ за укинување Главната управа за селско стопанство и Главната дирекција за задружното селско стопанство;

Указ за разрешување директори;

Указ за назначување заменик на министер;

**ТАРИФА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕНИОТ
ЛИСТ НА ФНРЈ“**

Огласот за прогласување исчезнати лица за умрени се наплатува 230 динари и 30 динари за доказниот примерок.

СОДРЖАЈ:

	Страна
397. Уредба за инвалидските принадлежности —	633
398. Уредба за застапништвото на странски фирми —	636
399. Уредба за изменување на Уредбата за постапката за откажување работен однос на работниците и службениците на стопанските организации —	638
400. Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за звањата и платите на службениците од дипломатско-конзуларната струка —	638
401. Уредба за ставање во сила Уредбата за планското превозење на стоката во поморскиот сообраќај —	638
402. Правилник за изменување на Правилникот за звањата и платите на службениците на финансиската служба што работат на работите на приходи, ценина и сметководство —	639
403. Правилник за полагајните додатоци во здравствената служба —	639
404. Правилник за ознаките на пловните патишта во крајбрежното море на Федеративна Народна Република Југославија —	642
405. Наредба за изменувања и дополнувања на Наредбата за склучување договори за продажба и купување на индустриски и рударски производи и за вршење услуги од домашното производство на 1952 година —	645
406. Наредба за начинот на филателистичката размена на поштенските марки со иностранство —	645
407. Напатствије за изменување и дополнување на Напатствието за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите за селско-стопанското производство и на рибарството —	646

**ПОКАНА ЗА УПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ
НА ФНРЈ“ ЗА 1952 ГОДИНА**

Бидејќи при крај на минатата година не се знаеја цените на хартијата и на графичките услуги, затоа што новиот финансиски и плански систем е воведен дури на 1 јануари 1952 година, претплатата на „Службен лист на ФНРЈ“ во 1952 година е примана во вид на АКОНТАЦИЈА во износ од 800 динари за еден примерок.

Цената на претплатата е УТВРДЕНА во износ од 1.000 динари па ги молиме сите претплатници разликата од 200 динари за еден примерок да ја испратат веднаш со чековната уплатница што била приложена во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 30/52, оти инаку по истекот на аконтацијата ќе се запре натамошното испраќање на листот.

Молиме приложениот чек да се испише четливо и јасно, а доколку претплата се испраќа со вирмански чек треба на грбот од вирманскиот налог да се пренесе бројот од грбот на чекот што ви е испратен. Треба да се одбегнува пишување на какви и да било кратеници.

Бидејќи по новите прописи плаќањето преку банка да се врши само по налог од сопственикот на сметката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/51), молиме разликата на претплатата да се положи или вирманиса одеднаш на нашата текуќа сметка 1031-900-880 при Народната банка на ФНР, Централата за НР Србија.

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ“
Белград, поштенски фах 226